

Неговата

демистификација се случи во текот на минатата година, кога министерот за внатрешни работи на Бугарија објави дека Красимир Каракачанов бил агент на бугарските тајни служби.

Со оваа агитација и пропаганда тој се подготвува за влегување во Европскиот парламент, бидејќи со неговото досегашно "сатрудничество" не успеа да донесе седумка за националистичката политика во Македонија.

АНТИМАКЕДОНСКАТА ПРОПАГА ДА СЕ ДЕМАНИРА



ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ВМРО-БНД, КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ,
СО ТЕЗАТА ЗА НЕПОСТОЕЊЕ НА МАКЕДОНСКА НАЦИЈА



Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

СО ВРЕСКАЊЕТО МАКЕДОНЦИТЕ ЕВРОПСКА КАР

Информативната агенција "Фокус" се обидува да ја демантира тезата дека претседателот на бугарската националистичка партија ВМРО-БНД, Красимир Каракачанов, сакал да ја дели Република Македонија со лидерот на ДУИ, Али Ахмети, иако подолу во неговата изјава тој не се срами да каже дека ги познава сите македонски политичари од кои во "последниве 15 години зависеле многу нешта" во нашава земја.

Според тоа, како официјално признат и докажан агент на Бугарската тајна служба ги одбегнува одговорите на провокативните прашања и ја спушта топката на земја, бидејќи фаулот кој го направил пред неколку години сè уште подлежи на определени државни санкции и на домашни анализи.

Имено, неговото движење во Македонија постојано е под лупа на ДБК, така што сите ексцеси, кои ги прави на политичката трамбулина во Бугарија, а и во нашава земја, не се избегнати од контролата на органите на редот во државата. Неговите движења постојано се следени, а досието е полно со имиња, адреси, средби и разговори. Во контекст на ова се забележани и неговите контакти со лидерот на ДУИ, Али Ахмети, и со неговите соработници. Да не се лажеме, принципот и методите на работа на тајните служби за разузнавање и контраразузнавање се познати, дури во една пригода јавно му е кажано дека македонските служби му го штитат грбот, бидејќи не сакаат да дозволат нешто да му се случи, односно политички ексцес, кој ќе ги влоши односите

меѓу Република Бугарија и Република Македонија.

Всушност, она што го прави против македонскиот народ и против нашава држава не претставува еурека, сè е јавно и тука нема дилема дека станува збор за провокатор од помал калибар, бидејќи поопасни се скриените агенти во Македонија, зашто "кучињата кои постојано лаат не знаат да касаат".

Во овој момент неговата дејност не ги надминува границите на толеранција, иако во македонските медиуми постојано е присутен со своите тези за неосвестените Бугари во Република Македонија и за економскиот пазар од 10 милиони луѓе, кој тој се обидува вештачки да го поврзе и спои на неприроден начин со т.н. "Черно Море". Каракачанов е поопасен за Бугарија, бидејќи како членка на ЕУ, тој на себе може да го привлече вниманието на светската јавност за положбата на Македонците во Пиринска Македонија, каде се случуваат многу дискриминаторски работи.

ДОКУМЕНТОТ НА БУГАРСКАТА ВЛАДА

Агенцијата постојано ја поткрепува националистичката одисеја на лидерот

Посетата на Мала Речица била остварена со возилата на Спас Ташев и на Лазар Чулев.

Поранешниот началник на ГШ на ОНА и експертеник, Г'зим Острени, како искусен разузнавач, кој соработувал со повеќе служби, нормално ги демантира информациите. Но, ќе биде многу интересно Острени да објасни со кого сè одржувал контакти во Бугарија и кој човек од ДУИ е препорачан за директна соработка со бугарските служби.

на ВМРО-БНД, Красимир Каракачанов. Истата реагираше и во случајот кога за потребите на европската Рамковна конвенција за заштита на малцинствата, Бугарија подготви предлог-документ во кој се наведуваше дека во оваа земја живеат 250.000 Македонци. Документот го изработи Националниот совет за етнички и демографски прашања на бугарската влада. Информацијата која се наведува-

НДА НЕ МОЖЕ

ше во државниот документ ја возбуди Софија, а документот беше остро критикуван од дел од тамошната политичка јавност, бидејќи бугарската Влада прв пат спомнува македонско национално малцинство - што значи кога тогаш ќе мора да ја признае болната реалност. Лидерот на ВМРО-БНД, Красимир Каракачанов, инаку истакнат антимакедонист, тогаш за весникот "Стандард" изјави дека овој документ е опасен за националната безбедност, бидејќи повикувал да се признае фактот дека во Бугарија постојат турско и македонско малцинство.

Според Каракачанов, документот кажува невистини, бидејќи сугерирал дека Бугарија е расистичка држава, зашто не им дава никакви права на малцинствата. Лидерот на бугарското ВМРО по тоа тврди оти со тоа се развива и тезата дека во Бугарија има етничка дискриминација.

Затоа тезата за поделба на Република Македонија е жива, бидејќи актерот длабоко се вмешал во внатрешните работи на земјава. При тоа, паралелизмот, кој го

ПРОТИВ ПРАВИ ИЕРА

направивме, доволно зборува за инволвираноста и за намерата на претседателот на ВМРО-БНД, Красимир Каракачанов, кој сепак има и лични мотиви да се меша во внатрешните работи на Македонија.

Прво, со оваа агитација и пропаганда тој се подготвува за влегување во Европскиот парламент, бидејќи со неговото досегашно "сатрудничество" не успеа да донесе седумка за националистичката политика во Македонија. Според неговите намери, тој сака да им се спротивстави на Македонците од Бугарија во Стразбур, каде всушност нашите луѓе извојуваа Пирова победа против државата.

Второ, имотот со кој располага ВМРО-БНД, како и паричната помош која државата му ја дава, претставуваат шанса да жонглира со профитот, кој и така не е мал, официјално, од кириите од зградите на партијата, тој прима повеќе од 100.000 евра, а според други информации, сумата е десеткратна, поради што даночните служби во Бугарија сè повеќе се интересираат за примањата на Каракачанов и на неговата партија. Тоа значи дека лидерот на бугарската партија ВМРО-БНД во Македонија не читал поезија, а уште повеќе филозофирал со Ахмети. Тоа што не му се остваруваат идеите всушност доволно зборува за неговата "научна фан-

"Македонско сонце" вижда сенки... (ОБЗОР)

26 април 2007 | 17:23 | Агенција "Фокус"

Македонското списание "Македонско сонце" публикува статия, в която твърди, че лидерът на ВМРО - БНД Красимир Каракачанов се е договарял с Али Ахмети разделяне на Македонија. Материалът е озаглавен "СДСМ започна преговорите с ВМРО-Вардар, ще го завърши ли...?" и в него се твърди още, че "страстите и амбициите на отделни хора и групировки" за разделяне на страната са се появили по време на приемането на закона за териториално устройство на Македонија. По тази причина, според македонското издание, са се създали "нови приятелства" между ВМРО-БНД, ВМРО-Вардар и Демократичния съюз за интеграция (ДСИ). "Каракачанов получил подкрепата на ДСИ, т.е. от Хазби Лика, Теута Ариф и Гзим Острени, докато против тази идея били Али Ахмети, Агрон Буджаку, Ермира Мохмети и Фатмир Дехари", отбелязва "Македонско сонце". Освен това изданието наемса името на директора на българския Културно-информационен център (КИЦ) в Скопие Спас Ташев в намерението за разделяне на Македонија.

От своя страна лидерът на ВМРО - БНД Красимир Каракачанов категорично отрече твърденията на македонското списание. Според него тезите, изказани от "Македонско сонце", са "глупости", публикувани в издание за "научна фантастика". Директорът на КИЦ Спас Ташев пък допълни, че темата за ОМО "Илинден" е много популярна в момента в Македонија. По медиите се правят някакви атаки срещу България и се търсят различни комбинации как тези атаки да продължат.

От ДСИ също отрече твърденията на македонското издание. Оттам бяха категорични, че ако са искали разделяне на страната, са щели да го направят през 2001 г. и то без помощта на българския политик.

Агенция "Фокус" потърси позициите на различните страни.

тастика", која ја пишува во својот дневник посветен на Македонија.

Зачудувачки е фактот дека при последната посета на нашава земја, Каракачанов постојано бил придружуван од неколку Албанци.

ОТКРИВАЊЕ НА ЛИЧНОСТА

Красимир Дончев Каракачанов е роден на 29 март 1965 година во Русе, Бугарија. Тој е бугарски политичар и лидер на бугарската националистичка партија ВМРО-БНД. Сега е пратеник во бугарскиот Парламент, а е во коалицијата Бугарски народен сојуз.

Откако бугарските власти решија да ги отворат досиејата на политичарите излезе на виделина дека Красимир Каракачанов бил соработник на поранешната комунистичка бугарска служба за државна безбедност, под прекарот Иван.

Според некои, овој бугарски националист е вмешан и во активностите за бугаризирање и за агитација меѓу македонското население во Албанија и на Косово, претендирајќи нив да ги претстави како "Бугари". Неговата политика е по секоја цена, употребувајќи најрадикални мерки, да се негира постоењето на Македонците како етничка реалност и нивно прикажување како етнички Бугари. Дејноста и постапките на Каракачанов се толерираат од страна на официјалните власти на Република Бугарија, бидејќи тоа оди во прилог на вековната традиционална политика кон соседот - Македонија.

Неговата демистификација се случи во текот на минатата година, кога министерот за внатрешни работи на Бугарија објави дека Красимир Каракачанов бил агент на бугарските тајни служби. Тој, заедно со уште двајца други бугарски пратеници, соработувал со поранешната служба за државна безбедност, при што доставувал информации за лица од Македонија и од Бугарија, кои се противеле на бугарската пропаганда за непостоење на македонска нација.

Македонските организации во Бугарија истакнуваат дека тој со години тоа го правел. Тие знаеле дека Каракачанов систематски ги кодошел Македонците во Бугарија, како и македонските граѓани кои соработувале со своите сонародници во Бугарија. Поради ова, голем број Македонци биле осудени на казни затвор, а поранешните бугарски власти ги прогнувале од земјата. Документите доставувани од Каракачанов и од други членови на ВМРО-БНД, во кои Македонците се обвинувале дека работат за разнебитување на Бугарија, се многубројни. Каракачанов ги призна овие работи, но дека тоа било за потребите на националните бугарски државни интереси.

Тој тврди дека учествувал во изработката на три-четири документи за македонското прашање и политиката на Бугарија кон Македонија.

Меѓутоа, негира дека давал информации за бугарски граѓани и за внатрешни прашања. Неколку пати Каракачанов присуствувал на панихидата на Мара Бунева во Скопје, а важи за близок пријател на поранешната министерка за внатрешни работи на РМ, Доста Димовска.